

## ДЕЛОВНИ ТЕНДЕНЦИИ - BUSINESS TENDENCY

### СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

#### Деловни тенденции во преработувачката индустрија, август 2018 година

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во август 2018 година е зголемен за 0.4 процентни поени во однос на јули 2018 година и изнесува 20.3, а во однос на август 2017 година е зголемен за 2.1 процентни поени.

Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во август 2018 во однос на јули 2018 година е поповолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се поповолни во однос на претходниот месец, а залихите на готовите производи се зголемени во однос на јули 2018 година.

Оценката за економската состојба на деловните субјекти во август 2018 година е поповолна во однос на претходниот месец, а поповолна е и во однос на август 2017 година. Се очекува бројот на вработените да порасне.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во август 2018 година изнесува 68.0 % од нормалното искористување.

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имаат следните фактори: недостигот на квалификувана работна сила со 23.3 %, недоволната домашна побарувачка со 17.2 %, недоволната странска побарувачка со 17.1 % и неизвесното економско опкружување со 11.1 %.

#### Business tendencies in manufacturing industry in August 2018


The managers of the business entities assessed that the confidence indicator in manufacturing industry in August 2018 is 0.4 percentage points higher compared to July 2018 and is 20.3 percentage points, and 2.1 percentage points higher compared to August 2017.

The situation with the current volume of production orders in August 2018 is more favourable compared to the previous month, the expectations for the production volume for the next three months are also more favourable and the stocks of finished goods have increased compared to July 2018.


The estimation of the economic situation is more satisfactory compared to the previous month, as well as compared to August 2018. The number of employees is expected to increase.

The average capacity utilization level of the business entities in August 2018 increased to 68.0% of normal utilization.


The factors that had the greatest influence on limiting the production volume in August 2018 were: shortage of skilled labour with 23.3%, insufficient domestic demand with 17.2%, insufficient foreign demand with 17.1%, and uncertainty of the economic environment with 11.1%.




Г-01: Индикатор на доверба во преработувачката индустрија, август 2018  
G-01: Confidence indicator in manufacturing industry, August 2018




Г-02: Оценка за сегашната економска состојба на деловните субјекти и очекувања за бројот на вработените  
G-02: Current business situation and expectations for the number of employees






Г-03: Просечно искористување на капацитетите на деловните субјекти (во %)  
G-03: Average level of capacity utilization of the business entities (in %)



Г-04: Ограничувачки фактори за зголемување на производството, во %  
G-04: Limitation factors for increasing the production (in %)



Подетални информации може да најдете на веб-страницата на Државниот завод за статистика.  
Further information about the statistics can be found on the web page of the State Statistical Office.

Издавач: Државен завод за статистика  
Скопје, „Даме Груев“ 4, Факс: 02 3111 336  
Подготвил: Кетрин Стрезовска  
Publisher: State Statistical Office  
Skopje, Dame Gruev 4, Fax: +389 2 3111 336  
Prepared by: Ketrin Strezovska

Кориснички барања  
Телефон: 02 3295 741  
Ел.пошта: info@stat.gov.mk  
User requests  
Tel: +389 2 3295 741  
E-mail: info@stat.gov.mk

Прашања и информации  
Телефон: 02 3295 666  
Ел.пошта: press@stat.gov.mk  
Enquiries and information  
Tel: +389 2 3295 666  
E-mail: press@stat.gov.mk

При користење на податоците да се наведе изворот  
When using data, please state the source